



Здружение на граѓани **ХЕРА** Асоцијација за  
здравствена едукација и истражување - Скопје

Примено: 04-05.2022			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
0203	02		

## Асоцијација за здравствена едукација и истражување „ХЕРА“, Скопје

Финансиски извештаи за годината што  
завршува на 31 декември 2021 година и

### Извештај на независните ревизори

A member of

**mgi worldwide**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на приходи и расходи	3
- Биланс на состојба	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:  
Раководството на  
Асоцијација за здравствена едукација и истражување „ХЕРА“, Скопје

### **Извештај на независните ревизори**

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Асоцијација за здравствена едукација и истражување „ХЕРА“, Скопје (во понатамошниот текст Асоцијација, составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2021 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### ***Одговорност на Раководството за финансиските извештаи***

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефикасноста на внатрешна контрола на Асоцијацијата.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да изразиме ревизорско мислење.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:  
Раководството на  
Асоцијација за здравствена едукација и истражување „ХЕРА“, Скопје

**Извештај на независните ревизори (продолжува)**

**Мислење**

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Асоцијацијата на ден 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

А&БА Груп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин



Управител

Дарко Калин



26.04.2022



**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020

Во илјади денари

	Белешка	2021	2020
Приходи од чланарини и донации	4	41.245	39.053
Останати приходи	5	427	323
Приходи од финансирање	6	-	5
		<b>41.672</b>	<b>39.381</b>
Материјални расходи	7	7.466	7.348
Оперативни расходи	8	16.321	14.025
Трошоци за вработени	9	12.275	11.497
Капитални трошоци	10	1.014	827
Негативни курсни разлики	11	78	76
		<b>37.154</b>	<b>33.773</b>
<b>Вишок на приходи над расходи пред оданочување</b>		<b>4.518</b>	<b>5.608</b>
Данок на добивка		-	-
<b>Вишок на приходи над расходи по оданочување</b>		<b>4.518</b>	<b>5.608</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Асоцијацијата и потпишани во негово име од:



  
**Румена Гердовска Којчевска**  
 Претседателка

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

За годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020

Во илјади денари

	Белешка	2021	2020
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Опрема и мебел	12	7.253	7.753
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>7.253</b>	<b>7.753</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Пари и парични еквиваленти	13	25.030	21.057
Побарувања од работење	14	874	874
Останати побарувања	15	48	48
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>25.952</b>	<b>21.979</b>
<b>Вкупно средства</b>		<b>33.205</b>	<b>29.732</b>
<b>ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
<b>ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
Деловен фонд		7.253	7.753
Резерви		-	-
Вишок на приходи над расходи		25.904	21.108
<b>Вкупно капитал</b>	16	<b>33.157</b>	<b>28.862</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>			
ПВР	17	48	870
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>48</b>	<b>870</b>
<b>Вкупно обврски и деловен фонд</b>		<b>33.205</b>	<b>29.732</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА

За годината која завршува на 31 декември 2021 и 31 декември 2020

Во илјади денари

	Деловен фонд	Резерви	Вишок на приходи над расходи	Вкупно
<b>Состојба на 01 јануари 2020</b>	<b>7.953</b>	-	<b>15.500</b>	<b>23.453</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен	-	-	(15.500)	(15.500)
Набавки на основни средства	822	-	-	822
Амортизација	(1.022)	-	-	(1.022)
Вишок на приходи над расходи		-	21.108	21.108
<b>Состојба на 31 декември 2020</b>	<b>7.753</b>	-	<b>21.108</b>	<b>28.862</b>
Пренос на вишокот на приходи над расходи од претходен	-	-	(21.108)	(21.108)
Набавки на основни средства	529	-	-	529
Ревалоризација на средства	34	-	-	34
Амортизација	(1.063)	-	-	(1.063)
Вишок на приходи над расходи	-	-	25.904	25.904
<b>Состојба на 31 декември 2021</b>	<b>7.253</b>	-	<b>25.904</b>	<b>33.157</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување “ХЕРА” - Скопје е основано на 20.01.2000 година според Законот на граѓански асоцијации и фондации ( Службен Весник на РМ бр.31/98). Асоцијацијата е регистрирана во регистарот на Здруженија и сојузи под број 5380120. Асоцијацијата работи согласно Законот за Здруженија и Фондации и Статутот. Согласно наведеното, Асоцијацијата е невладино, неполитичко и непрофитно здружение на граѓани.

Мисијата на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување „Хера“ е да предводи граѓанска акција и поттикнува општествена промена за остварување на сексуалните права и за овозможување подобро образование и услуги за сексуалното и репродуктивното здравје, особено на маргинализираните заедници.

Седиштето на Асоцијацијата е лоцирано во Скопје, на Ул. Франклин Рузвелт бр. 51А-1/26, 1000 Скопје. Просечен број на вработени во 2021 е 21 лице (2020: 21).

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА**

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Функционална и известувачка валута на Асоцијацијата е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Финансиски извештаи на Асоцијацијата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година се ревидирани од страна на друг ревизор.



## **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ** **За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

### **3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Финансиските извештаи на Асоцијацијата се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

#### **3.1 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

#### **3.2 Материјални и нематеријални средства**

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што се држат за остварување на дејноста, и се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Асоцијацијата се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

#### **3.3 Амортизација**

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Годишни стапки на амортизација кои ги применува Асоцијацијата изнесуваат: 5% за градежни објекти, 10%-20% за опрема, 12%-16% за мебел и 25% за компјутери.

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)**

**3.4 Признавање на приходи и расходи**

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Асоцијацијата се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генерирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

**3.5 Данок на добивка**

(а) Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка ја преставува пресметаната и исплатена сума согласно Законот за Данок на Добивка во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа во износ од 1% на вкупниот приход од остварена стопанска дејност на разликата од остварени приходи над 1 милион денари (2020 година: 10% од даночната основа пресметатна во годишната даночна пријава и се намалува за било кои даночни олеснувања. Даночната основа во даночната пријава вклучува профитот за годината кој се зголемува за износот на даночно непризнатите расходи, оданочив приход од поврзани страни и незатворени салда од дадени позајмици, согласно регулативите во Законот за данок на добивка, намален за било кои даночни ослободувања).

(б) Одложен данок

Одложени даноци се признаваат во случај на разлики помеѓу тековните износи на средствата и обврските во финансиските извештаји и нивните тековни износи согласно регулативите. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики за кои е веројатно дека ќе се ослободат оданочливи профити. Во овие финансиски извештаи нема идентификувани временски даночни разлики.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

**3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)**

**3.6 Странски валути**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 Декември 2021</u>	<u>31 Декември 2020</u>
1 УСД	54,3736	50,2353
1 ЕУР	61,6270	61,6940

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**
**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**
**4. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ И ДОНАЦИИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од донации	41.225	39.038
Приходи од чланарини	20	15
<b>Вкупно</b>	<b><u>41.245</u></b>	<b><u>39.053</u></b>

**Во текот на 2021 година остварени се приходи по основ на донации и чланарини:**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
International Parenthood Planned Federation (IPPF)	10.729	11.919
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО НА Република Северна Македонија	9.643	5.761
Sigrid Rausing Trust	7.213	3.459
UNWOMEN	3.490	5.499
Kvinna Till Kvinna	2.101	1.370
ФОНДАЦИЈА ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО МАКЕДОНИЈА	1.797	3.628
ГРАД СКОПЈЕ	1.500	3.409
BILITIS FOUNDATION	1.203	1.132
VEREIN MENNER AUSTRIA	747	-
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА НА Република Северна Македонија	447	447
S-CASE SRO BRATISLAVA	375	-
European commission	232	-
OESTERR GES FAM.PLANING	216	-
ФРАНЦУСКА АМБАСАДА ВО Република Северна Македонија	182	-
UNICOMS SWITZERLAND GMBH SOFIA	62	-
Амбасада на Велика Британија во Република Северна Македонија	-	601
Alliance for public health	1.132	1.098
SEX OG POLITIKK-Forening for seks uell Christian Kroghs ga	-	110
Останати приходи	156	605
<b>Вкупно</b>	<b><u>41.225</u></b>	<b><u>39.038</u></b>

**5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од економски активности	427	323
<b>Вкупно</b>	<b><u>427</u></b>	<b><u>323</u></b>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**
**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**
**6. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од камати	-	5
<b>Вкупно</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>5</u></b>

**7. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Потрошени материјали	3.183	3.149
Потрошена вода, ел енергија, телефон	329	282
Инвестиционо одржување на средства	267	460
Останати услуги	1.619	1.368
Транспортни услуги	642	616
Издадоци за реклама, пропаганда и репрезентација	402	164
Наемнина	1.010	1.177
Други материјални расходи	14	132
<b>Вкупно</b>	<b><u>7.466</u></b>	<b><u>7.348</u></b>

**8. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Интелектуални услуги	14.707	10.977
Пренесени средства на други субјекти	495	1.606
Провизија	137	366
Дневници за службени патувања и патни трошоци	100	213
Надоместоци на трошоци на работници и граѓани	590	551
Премии за осигурување	25	22
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	6	43
Чланарини	4	-
Останати расходи	257	247
<b>Вкупно</b>	<b><u>16.321</u></b>	<b><u>14.025</u></b>

**9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Бруто плати	12.275	11.497
<b>Вкупно</b>	<b><u>12.275</u></b>	<b><u>11.497</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**10. КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ**

	2021	2020
Опрема, инвентар и останати основни средства	1.014	827
<b>Вкупно</b>	<b>1.014</b>	<b>827</b>

**11. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ**

	2021	2020
Негативни курсни разлики	78	76
<b>Вкупно</b>	<b>78</b>	<b>76</b>

**12. ОПРЕМА, МЕБЕЛ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	Објекти	Опрема, мебел и транспортни средства	Вкупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
<b>Состојба на 01.01.2020</b>	<b>6.602</b>	<b>9.195</b>	<b>15.797</b>
Набавки	-	822	822
Ревалоризација	-	7	7
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>6.602</b>	<b>10.024</b>	<b>16.625</b>
Набавки	-	529	529
Ревалоризација	-	34	34
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>6.602</b>	<b>10.587</b>	<b>17.189</b>
<b>ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТ</b>			
<b>Состојба на 01.01.2020</b>	<b>160</b>	<b>7.691</b>	<b>7.851</b>
Амортизација	66	956	1.022
Ревалоризација	-	-	-
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>226</b>	<b>8.647</b>	<b>8.873</b>
Амортизација	66	997	1.063
Ревалоризација	-	-	-
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>292</b>	<b>9.644</b>	<b>9.936</b>
<b>Сметководствена вредност</b>			
<b>Состојба на 31.12.2021</b>	<b>6.310</b>	<b>943</b>	<b>7.253</b>
<b>Состојба на 31.12.2020</b>	<b>6.376</b>	<b>1.377</b>	<b>7.753</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Жиро сметки	24.987	21.042
Девизни сметки	61	15
<b>Вкупно</b>	<b><u>25.030</u></b>	<b><u>21.057</u></b>

**14. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Побарувања во земјата	874	874
<b>Вкупно</b>	<b><u>874</u></b>	<b><u>874</u></b>

**15. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Краткорочни кредити, депозити и заеми	48	48
<b>Вкупно</b>	<b><u>48</u></b>	<b><u>48</u></b>

**16. ДЕЛОВЕН ФОНД**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Деловен фонд	7.253	7.753
Резерви	-	-
Вишок на приходи над расходи	25.904	21.108
<b>Вкупно</b>	<b><u>33.157</u></b>	<b><u>28.861</u></b>

Промените на Деловниот фонд се презентирани во Извештајот за промена на извори на средства на страна 5.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**За годината која завршува на 31 декември 2021**
**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**
**17. ПВР**

	2021	2020
Пресметано, а одложено плаќање на трошоците	48	48
Други пасивни временски разграничувања	-	822
<b>Вкупно</b>	<b>48</b>	<b>870</b>

**18. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ**

Заклучно со 31 Декември 2021 година Асоцијацијата нема вонбилансна изложеност.

**19. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По 31 декември 2021 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, настанати се следните промени и настани:

- По 31 декември 2021 година, ширењето на COVID-19 сериозно влијае на многу локални економии низ целиот свет. Во многу држави, бизнисите се принудени да го прекинат своето работење или да ги лимитираат своите активности за подолг или недефиниран период. Преземените мерки со цел запирање на ширењето на вирусот, вклучувајќи забрани за патувања, карантин, социјално дистанцирање и затварање на несуштински услуги кои предизвикаа значајно пореметување на бизнисот во целиот свет, резултирајќи со економско забавување. Глобалните берзи исто така доживуваат големи несигурности и нивно значајно слабеење. Владите и централните банки исто така реагираа со монетарни и фискални интервенции со цел стабилизирање на економската состојба. Асоцијацијата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2021 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание. Времетраењето и влијанието на пандемијата COVID-19, како и ефективноста одговорот од страна на владата и централната банка, остануваат нејасни во овој момент. Не е возможно веродостојна проценка за времетраењето и сериозноста од овие последици, како и влијанието на финансиската состојба и резултатите од работењето и паричните текови на Асоцијацијата во идните периоди.

- Воените дејствија во Украина од страна на руските сили на кои започнаа на 24 февруари 2022 година претставува далекуопфатен настан кој исто така ќе остави јасни траги во глобалната економија, а со тоа и во корпоративното финансиско известување. Влијанијата веднаш се почувствуваа на стоките и финансиските пазари, посебно со воведувањето остри санкции против Русија. Последиците за Русија и наметнувачките држави се веднаш видливи, но на подолг рок ќе има исто така значајни последици за глобалната економија. Во моментот е тешко возможно да се предвиди колку долго ќе трае оваа криза, која исто така може да се интензивира со понатамошни активности дури и по завршувањето на воените дејствија. Поради тоа, Асоцијацијата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување. Соодветно, финансиската состојба и резултатите од работењето на и за периодот кој завршува на 31 декември 2020 година не се корегирани да го рефлектираат ова влијание.